

БАРАЊЕ ЗА ПРОМЕНА НА ЗАБОРАВЕНА ЛОЗИНКА ЗА ПРИСТАП ДО СИСТЕМОТ НА ЕЛЕКТРОНСКО БАНКАРСТВО НА ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД СКОПЈЕ

Референтен број <i>(пополнува банката)</i>		Експозитура <i>(пополнува банката)</i>	
---	--	---	--

Податоци за клиентот/корисникот
(пополнува клиентот)

Назив на фирма	
Матичен број на фирма	
Име и Презиме на корисник	
ЕМБГ на корисник	
Број на ЛК/Пасош на корисник	
Број на мобилен телефон	
Корисничко име (username)	
E-mail	
Тип на корисник <i>(изберете еден тип на корисник)</i>	1.-Сопственик - со права за внес и потпишување на налози 2.-Законски застапник - со права за внес и потпишување на налози 3.-Корисник - со права за внес и потпишување на налози 4.-Корисник - со права за внес на налози и увид на состојби по сметки 5.-Корисник - со права само да внесува налози

Со ова го потврдувам барањето за
Промени
(пополнува клиентот и означува со да или не)

<input type="checkbox"/> Нова лозинка	
---------------------------------------	--

Овој формулар е дел од договорот за користење на системот за Електронско банкарство склучен помеѓу Банката и Корисникот.

ИЗЈАВА: Со полна материјална и кривична одговорност изјавувам/е за точноста и вистинитоста на наведените податоци, се обврзувам/е за навремено доставување на промена на истите, сум/сме запознаен/и и ги прифаќам/е Општите услови за користење на системот на Електронско банкарство на Централна кооперативна банка АД Скопје и сносам/е полна материјална и кривична одговорност со сите последици за податоците и трансакциите извршени преку системот на Електронско банкарство, доставени од наша страна или од страна на ополномоштените лица.

Податоците содржани во ова Барање се од доверлив карактер и истите треба да се чуваат како деловна тајна согласно одредбите од Законот за банките.

Изјавувам/е дека сум/сме информиран/и и согласен/ни Банката да ги користи податоците согласно законските прописи, и интерните акти на Банката за заштита на податоци и сигурноста на информативниот систем, како и за правото во секое време да биде повлечена согласноста за користење на податоците од страна на Банката или трети лица, со поднесување на писмено барање на шалтерите на Банката.

Лични податоци за цели на директен маркетинг

Со пополнување на Барањето потврдувам/е дека:

- Согласен/на сум податоците да бидат користени за промотивни активности и подобрување на услугите на Банката;
 Не сум согласен/на податоците наведени во ова барање да бидат користени во иднина за какви било промотивни цели и подобрување на услугите на Банката.

Централна кооперативна банка АД Скопје

 Регистрацијата е извршена од:
(Име Презиме на вработен и потпис)

Корисник

Датум _____ година

 (Име Презиме и потпис на овластено/и лице/а)